

И ВО ВОДИТЕ НА

Илјадници граѓани имаа можност да го проследат богојавленскиот скок на храбрите верници по симболот на среќата - крстот, фрлен во Вардар, кој на овој ден претставува наш македонски Јордан, светата река каде што, според верувањето, бил крстен синот Божји, Исус Христос.



Пишува:
Милева ЛАЗОВА

Во рацете на деветнаесетгодишниот Александар Ристовски од скопската населба Радишани блесна светиот крст изваден во водите на македонскиот Јордан - Вардар. Младиот Александар, студент на Филозофскиот факултет, беше најсреќниот од 90 верници, кои годинава, за големиот христијански празник Водици, скокнаа во осветените води на реката Вардар и токму тој успеа да го фати осветениот крст фрлен од раката на поглаварот на МПЦ Г.Г. Стефан.

Возбуден и неизмерно среќен Александар си посака, пред сè, здравје и среќа, за себе и за сите граѓани, но и да го заврши факултетот.

"Минатата година ги гледав како скокаат по крстот и добив желба и јас да бидам еден од нив. Кога се пријавив посакував јас да го фатам крстот, како што се надева и секој што скока. Посакувам, пред сè, здравје и среќа и да го завршам факултетот. Сега сум прва година на Филозофскиот факултет, отсек Историја со архивистика", истакна Ристовски.

И годинава манифестацијата ја проследи премиерот на Владата, Никола Груевски, кој лично му честиташе на Александар Ристовски. Честитки дојдоа и од поглаварот на МПЦ Г.Г. Стефан, од присутните претставници на Владата, градоначалници и останати граѓани. Редакцијата "Вечер", во соработка со "Горење", и оваа година најсреќниот верник го награди со фрижидер, машина за перење и телевизор. Ристовски од скопскиот градоначалник Трифун Костовски доби златник со ликот на Свети Климент Охридски, градоначалничката на Општина Центар, Виолета Аларова, пак, му подари икона, а и кумот Милорад Поповиќ за среќниот учесник, исто така, обезбеди подарок - рачен часовник. Новиот кум за Водици 2009 ќе биде Миодраг Герасимовски од Скопје.



Со зборовите "Славете го неговото име и јавете им на народите за неговата слава" поглаварот на Македонската православна црква, Архиепископот Охридски и Македонски Г.Г. Стефан го почна чиноначалствувањето по повод празникот Богојавление - Водици.

"Дојде Исус од Назарет и се крсти во водите на реката Јордан. Кога излегуваше од неа виде како наеднаш се отвори небесата и виде како светиот дух во вид на гулаб се симнува надолу. Синот се крштевал во водата, Отецот сведочел, а Светиот дух во вид на гулаб се спуштил од небото. Бог се јавил и се открила најголемата тајна за спасението. Дваесет века се повторува Богојавлението кај христијанскиот народ. Бог се јави! Амин!", рече Г.Г. Стефан за време на литургијата пред насобраниот народ на Камениот мост.

ЈАВИ! АМИН!" МАКЕДОНСКИОТ ЈОРДАН



МУ СЕ ИСПОЛНИ ЖЕЛБАТА,
КРСТОТ ДА БИДЕ ВО НЕГОВИТЕ РАЦЕ



БОБАН ЃОРЃИЕВ ПО ТРЕТ ПАТ ГО ФАТИ
СВЕТИОТ КРСТ ВО КАТЛАНОВСКА БАЊА

Традиционално фрлање крст се организираше во сите епархии на МПЦ и во неколку населби во Скопје, како и во повеќе македонски градови. Митко Тупанчев, 32-годишен охриданин, беше најбрз и најсреќен меѓу 400 капаџи, кои во водите на Охридското Езеро запливаа по осветениот крст. Осветениот крст во водите на езерото од охридското пристаниште го фрли митрополитот Дебарско-кичевски г. Тимотеј. Кристијан Младеновски го фати осветениот крст кој по повод празникот Водици во базенот на црквата "Свети Кирил и Методиј" во Тетово го фрли митрополитот Полошко-кумановски г. Кирил. Дејан Станчески го фати крстот во водите на базенот на хотелот "Сонце" во Прилеп пред повеќе од 2.000 прилепчани по повод празникот Богојавление-Водици. Празникот Водици се одбележа и во Велес, Штип, Битола, Гевгелија...



ВЕРНИЦИТЕ ХРАБРО ЗАПЛИВАА ВО ОСВЕТЕНИТЕ ВОДИ

